

20080981863

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОНФИСКУВАН ИМОТ, ИМОТНА КОРИСТ И ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО КРИВИЧНА И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА

25

2008

07-3172/1
25 2008

Бранко Црвенковски,

Трајко Вељаноски,

ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОНФИСКУВАН ИМОТ, ИМОТНА КОРИСТ И ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО КРИВИЧНА И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА

I.

Општа одредба

1

(:).

Значење на изразите во овој закон

2

1. “

”

2. „

”

3. „

”

Начела на Законот

3

, , а , , , .

Класифицирани информации

4

II.

Статус на Агенцијата

5

Делокруг на работа на Агенцијата

6

:
- , ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- .

Донесување планови за работа

7

1

Едукација и тренинг на вработените

8

Службена легитимација

9

Поднесување извештај за работа

10

1

31

1

Доставување извештаи до судовите и до јавното обвинителство

11

1

III.

Органи на Агенцијата

12

Состав на Управниот одбор

13

0

Именување и разрешување на членови на Управниот одбор

14

Надлежност и начин на работата на Управниот одбор на Агенцијата

15

Директор на Агенцијата

16

Именување на директор

17

Мандат на Директорот

18

Разрешување на директорот

19

15

Работи што ги врши директорот

20

-
-
-
-

Овластување за вршење на работи

21

1

1

Утврдување на внатрешна организација

22

Статут на Агенцијата

23

-
-
-
-

IV.

**Известување на Агенцијата за
привремено одземен имот**

24

1

1

1

3

Известување на Агенцијата за конфискуваниот имот со правосилна одлука

25

V.

Постапување на Агенцијата со одземен имот

26

Процена на вредноста на одземениот имот

27

**Извршување на одлука на суд или друг орган
за одземање имот**

28

1

**Постапување со предмети од историско
и уметничко значење**

29

1

**Постапување со одземени скапоцени камења
и благородни метали**

30

1

Отстапување на недвижен одземен имот

31

1

Чување на привремено одземен недвижен имот

32

1

Управување со одземени хартии од вредност

33

1

Постапка за продажба на одземени предмети

34

Продажба под проценета вредност

35

27

Полагање на цената и преземање на предметите

36

Продажба на одземена недвижност

37

1

15 30

Продажба по пат на јавно наддавање

38

Услови за продажба

39

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

()

27

15

Полагање гаранција

40

Повторување на јавното наддавање

41

1

30

Субјекти кои не можат да учествуваат на јавното наддавање

42

Спроведување на јавно надавање

43

27

15

30

7

15

Полагање на цената

44

39

Предавање во владение на недвижноста

45

Недвижности кои не се продале и по второто јавно наддавање

46

Продажба на одземен удел

47

Продажба на привремено одземен имот

48

Уплата на средствата од продажба на привремено одземени предмети

49

1 1

**Продажба на одземен имот со правосилна
судска одлука**

50

**Отстапување на привремено одземен имот на државни органи, здруженија на
граѓани и фондации**

51

Отстапување на одземени предмети со правосилна одлука

52

Финансирање и средства за работа

53

VI.

**Постапување со одземени наркотични дроги,
психотропни супстанции и прекурзори**

54

1

**Продажба на наркотични дроги, психотропни
супстанции и прекурзори**

55

Отстапување на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори за научни истражувања

56

Уништување на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори

57

2

Постапување со одземено оружје, муниција и експлозивен материјал

58

57

Уништување на друг одземен имот

59

57

VII.

60

o

61

62

63

31

2008

64

”,

1

2009”